

Количка за алат EUROVISION со сигурносен BLOCK безбеден систем

940EV4BLOCK



Profiles




Product attributes

- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- lock with key included also foam keyring
- Новиот Block безбедносен систем спречува на отварање на повеќе од една фиока одеднаш. Кога е отворена една од фиоките, сите други фиоки

се заклучени и неможат да се отворат.

- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 125 мм, едно со кочница, која ги блокира вртењето и ротирањето на тркалото.
- отворањето и затворањето на фиоките е многу едноставно согласно на единственото решение-рачката на фиоката на горната страна им овозможува синхронизиран фат и отворање на фиоката на количката
- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- фиоки со нелизгачка внатрешна синтетичка постава
- механизмот за затворање на фиоките заштитува од несакано отворање на фиоките
- широк спектар на додатоци
- обложена со еко боја на Qualicoat стандард за квалитет
- слепи навртки за прицврстување на дополнителни делови кои се монтирани на количката
- статичен капацитет на товар на количката без тркала: 1600кг
- динамичен капацитет на товар на вагоните: 500 кг
- максимален капацитет на секоја фиока : 45 кг
- 7 фиоки (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- основни димензии со рачка и тркала L 800 x W 440 x H 923mm
- вкупен волумен на фиоки: 140 литри
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3



| | L | B | H | L1 | H1 | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 625000 | 800 | 440 | 923 | 700 | 768 | 57000 |

Retail packaging

| | MA | MB | MC | |
|--------|----|----|----|--|
| 625000 | | | | |


Transport packaging

| | | TA | TB | TC | |
|--------|---|----|----|----|--|
| 625000 | 1 | | | | |


Spare parts



Lock with keys



Мала фиока EUROVISION



Голема фиока EUROVISION



Ball-bearing slide for tool carriage with BLOCK system, set of 1 pair



Set of casters



Swivel caster with brake



Swivel caster



Caster



Синтетичка заштитна облога-покривка за EUROVISION



Синтетичка заштитна облога за мала фиока EUROVISION



Синтетичка заштитна облога за голема фиока EUROVISION



Рачка EUROVISION